



**C1 Bestätigung eines Arztes/einer Pflegeeinrichtung/eines Krankenhauses**  
*Потврда од лекар/старечка установа/болница*

Dies ersetzt nicht die Bestätigung der berechtigten Stelle in Teil B.  
*Ова не го заменува одобрувањето од овластеното тело во делот B.*

Die rentenberechtigte Person lebt, kann aber nicht persönlich bei einer berechtigten Stelle vorsprechen.  
*Лицето кое има право на пензија е живо, но не може лично да дојде за да го потврди тоа кај овластеното тело.*

Die rentenberechtigte Person lebt, kann aber nicht eigenhändig unterschreiben.  
*Лицето што има право на пензија е живо, но не може да се потпише своерачно.*

Arzt / Доктор  
 Pflegeeinrichtung / Установа за нега  
 Krankenhaus / Болница

Stempel Arzt/Pflegeeinrichtung/  
 Krankenhaus  
 Печат на лекар/установа за  
 нега/болница

Name / Име

Aktuelle Anschrift / Актуелна адреса

Ort, Datum  
 Место и датум

Unterschrift  
 Потпис

**C2 Ergänzende Angaben zur Person, die anstelle der rentenberechtigten Person vorgesprochen hat**  
*Дополнителни информации за лицето кое се јавило наместо лицето кое има право на пензија*

Name / Име

Aktuelle Anschrift / Актуелна адреса

Ort, Datum  
 Место и датум

Unterschrift der vorsprechenden Person  
 Потпис на лицето што се појавило

**D Mitteilung bei Tod der rentenberechtigten Person**  
*Известување во случај на смрт на лицето со право на пензија*

Bitte Sterbeurkunde in Kopie beifügen  
*Прикачете копија од потврдата за смрт*

Die rentenberechtigte Person ist verstorben. Datum des Todes:  
*Лицето кое има право на пензија е починато. Датум на смрт:*

Angabe zur Person, die den Tod mitteilt  
*Информации за лицето кое ја пријавило смртта*

Verhältnis zur  
 rentenberechtigten Person  
*Однос со лице кое има право на  
 пензија*

Aktuelle Anschrift / Актуелна адреса

Original zurück an  
 Оригинален пример назад на

**Deutsche Post AG**  
**Niederlassung Renten Service**  
**04078 Leipzig**  
**GERMANY**

Weitere Informationen zur Lebensbescheinigung  
 finden Sie unter  
 Останатите упатства и информации за потврдата  
 за живот погледнете ги на  
**www.rentenservice.de/LB**